

Дали интегративците навистина имаат забелешки за Законот за полиција или, пак, продолжуваат со практиката на негодување за да не изгубат од својот континуитет на однесување? Колку основата на овој проблем е во суетите на албанските политичари, поконкретно во занесот на ДПА дека токму таа ќе ги предлага полициските началници Албанци, односно тоа нема да биде задача на локалната власт на ДУИ? Има ли за ова прашање разминување меѓу надлежностите на локалната и централната власт? За жал, од засегнатите не добивме одговори на овие прашања. Сепак, останува констатацијата дека интегративците, колку и да се спротивставуваат на предложените кандидати за локални шерифи, Законот ќе се спроведува. Последниот збор ќе го има Министерството за внатрешни работи.



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Доколку цел на сите граѓани во оваа држава е интегрирањето на Македонија во ЕУ и во НАТО и ако еден од условите за да се најдеме таму е успешното спроведување на законите, конкретно на Законот за полиција, тогаш зошто од петни жили некој се труди да го оневозможи неговото спроведување. Иако овој Закон стапи во сила од неодамна, ДУИ се заканува дека нема да го спроведува во општините во кои тие имаат мнозинство во советите, бидејќи не биле консултирани при неговото донесување. Поконкретно, тоа би значело дека во Тетово, Гостивар, Струга, Дебар и во Чаир, каде градоначалници се членови на ДУИ, би имало негова блокада. Но, за да не се случи тоа интегративците го условуваат премиерот на нивниот лидер да му ги достави подзаконските акти за тие да можат да интервенираат со свои забелешки. А една од нивните главни забелешки се однесува на изборот на командирите на полициските станици, при што бараат Советот на општината да го избира командирот, да бара одговорност, но и да има право да го разреши ако процени дека несовесно ја врши работата. Според предвиденото законско решение, Советот на општината го избира командирот по предлог на МВР, а неговото разрешување е исклучително во надлежност на Министерството.

ШТО ЌЕ СЕ СЛУЧУВА СО ИЗБОРОТ НА КОМАНДИРИТЕ НА ПОЛИЦИСКИТЕ СТАНИЦИ ВО ОПШТИНИТЕ КАДЕ ЛОКАЛНАТА ВЛАСТ ЌЕ ПРИПАЌА НА ДУИ, ЧАИР

Како што е познато, носењето на овој Закон доцнеше. Требаше да биде донесен од претходната владејачка гарнитура, но го донесе оваа власт, предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Европските пријатели постојано нè предупредуваа за неопходноста од негово донесување, но само што стапи во сила, по сè изгледа, ситуацијата се враќа на почеток. Соочени со заканите на ДУИ за нова блокада се прашуваме дали повторно ќе ја гледаме истата слика како онаа од минатогодишните инциденти во законодавниот дом кога се носеше овој Закон и кога тие тропаа по маса, но и предизвикаа жолчна атмосфера во македонското Собрание. Колку нивниот бојкот и неприфаќањето на предложените кандидати за командири на полициските станици може да ја влоши и онака кревката безбедносна состојба?

За жал, иако се обидовме да стапиме во контакт со интегративците за да ни одговорат на ова прашање, но и на прашањето дали и кога ќе ги достават своите забелешки до Владата, не успеавме да добиеме одговор. Или беа надвор од државата, или не сакаа да даваат изјави за овдешните случувања. Всушност, од Џеват Адеми, ДУИ, побаравме коментар за оваа тема, но тој ни потенцира дека доколку сакаме може да ни даде изјава за случувањата во Косово, но не и за овдешната ситуација. Во оваа прилика сите нив ги прашуваме: дали живеат во Република Македонија и дали се загрижени за оваа држава, како што знаат многу пати да кажат? Или, пак, нивната среќа ќе биде многу поголема ако го видат Косово независно, отколку ако ја видат Македонија во евроатлантските структури?

По донесувањето на Законот за полиција минатиот септември, ни беше ветено дека нашите предлози ќе бидат вградени во подзаконските акти. Нив требаше да ги подготвиме со ВМРО-ДПМНЕ. Но, од тоа ништо не се спроведе. На последната средба Ахмети од Груевски побара увид во подзаконските акти, но немаме одговор. Политички е несериозно да се очекува ДУИ да го спроведува Законот кога Владата не нè вклучи во неговата подготовка", во една прилика изјави Муса Џафери.

АКТИ

Од Владата објаснуваат дека ќе ги разгледаат предлозите на интегративците кога тие ќе ги достават.

Но, практиката покажува дека на интегративците континуирано нешто им пречи во оваа држава и постојано го креваат својот глас. Следствено на тоа е и прашањето дали тие навистина имаат забелешки за одредени законски проекти или, пак, така реагираат за да бидат актуелни во јавноста, односно негодуваат за да не го изгубат континуитетот на своето однесување. А тоа, пак, подразбира уцени, закани, притисоци...

Логично на тоа е и дилемата за Законот за полиција. И во текот на расправата кога се носеше овој Закон, партијата на Али Ахмети имаше многу забелешки. Иако во основа беа против забелешките, Законот беше донесен и тој практично доби поддршка од речиси сите парламентарни партии. А освен тоа беше намален и полицискиот стаж за раководни функции во МВР, нешто на што инсистираше и ДУИ. Неговото донесување го поздравил Советот на Европа и Европската комисија. Сепак, до неговото имплементирање во практика требаше да се донесат голем број подзаконски акти. ДУИ можеше да ги достави своите забелешки. Сега веќе Законот е влезен во сила и тој треба да се имплементира така како што е предвидено во неговите одредби. Но, по сè изгледа, проблемот зошто ДУИ би го бојкотирала Законот има друга природа. Всушност, основата

"ПРВИОТ ПОЛИЦАЕЦ" СО ПРВ И ПОСЛЕДЕН "ЛАФ" ЗА ЛОКАЛНИОТ ШЕРИФ

на овој проблем е во суетите, конкретно, во препукувањата меѓу владината ДПА и опозиционите интегративци. Уште кога се носеше Законот партијата на Мендух Тачи им потенцираше на албанските противници дека владината ДПА ќе ги предлага полициските началници Албанци и дека тоа нема да биде локалната власт на ДУИ. На овој начин, како што коментираат познавачите на состојбите, ВМРО-ДПМНЕ и ДПА им ја намалуваат моќта на локалните власти каде доминираат интегративците, односно иако локалната власт, конкретно Советот на општината, ќе го избира локалниот шериф, тој ќе биде по предлог на министерот.

ОПАСНОСТИ

Но, има и поинакви размислувања кои се движат во насока на тоа дека со овој Закон им се давала поголема самостојност на советите на општините

кои практично го назначувале командирот на полициската станица.

"Имаме висок степен на децентрализација и засега нема причини за било каква блокада на примената на овој Закон. Ако постојат некои спорни точки околу предлагањето на можните кандидати, тие можат да се надминат. Цел е на овие функции да дојдат луѓе професионалци и тоа од редот на вработените. Не гледам причини да ја опструираат примената на овој Закон, особено во општините каде ДУИ има мнозинство и има свои градоначалници. Ако не се спроведува овој Закон, тогаш причините се од друга природа. Не е во интерес на граѓаните ДУИ или било која политичка партија да го блокира спроведувањето на Законот за полиција", вели поранешниот министер за внатрешни работи и коалиционен партнер на ВМРО-ДПМНЕ, Павле Трајанов.

Сепак, прашан за тоа кои ќе бидат опасностите доколку Законот не се

спроведува на терен и дали се можни слични сценарија во законодавниот дом како оние кога се носеше Законот, тој потенцира:

"Нема опасност, има законско решение. Ако советите не се согласат, тогаш на крај одлучува министерот, односно министерот го има последниот збор. Но, во секој случај кога станува збор за предложените кадровски решенија, тоа се внатрешни кадри, разликите мора да се надминат и Законот мора да се спроведува без разлика дали тие се согласуваат или не. Во секој случај, реално не е добро интегративците постојано да се жалат, а уште помалку тоа да го прават надвор од државата, а и да кажуваат дека има закони кои се на штета на Албанците, што апсолутно не е точно. Кога станува збор за инцидентите во Собранието, нивната опструкција беше мотивирана, пред сè, затоа што не беа дел од Владата. Тие наоѓаат причини на кој начин да го искажат тоа свое негодување и револт, така што прва можност беше Законот за полиција. Генерално, не верувам дека тие се против усвојувањето на Законот, но веројатно сакаат да останат доследни на својот начин на однесување".

Портпаролот на Владата, Ивица Боцевски, вели дека подзаконските акти биле доставени во матичната собраниска комисија и дека партиите имале увид во нив.

"Досега за подзаконските акти немаше забелешки од партиите. Ако ДУИ има предлози, нека ги достави, а Владата и МВР ќе ги разгледаат", вели тој.

Иво Котевски, портпарол на МВР, потенцира дека ДУИ треба да покаже поголема конструктивност во спроведувањето на Законот за полиција, бидејќи тој е донесен за граѓаните, а не за МВР.

"Со Законот се врши децентрализација, а со тоа полициската ќе биде поблиска со граѓаните. Законот нема дупки и не остава простор за толкување. Ако ДУИ го бојкотира изборот на командири на полициските станици, сегашните командири ќе останат на функција до изборот на нови. Направена е селекција на кандидати за командири и тие листи се доставени до општините. Досега немаме забелешки од советите на општините за предложените кандидати", вели Котевски.

ЧЛЕН 24

... Командирот од став 1 на овој член се избира со мнозинство гласови од вкупниот број советници од страна на советот на општината во која е сместена полициската станица од општа надлежност на Министерството (во натамошниот текст: советот на засегнатата општина), од листа која содржи најмалку тројца кандидати, предложена од страна на министерот, меѓу кои барем еден кандидат припаѓа на заедницата која е во мнозинство во тие општини.

Ако советот на засегнатата општина не избере ниту еден од предложените кандидати во рок од 15 дена од денот на доставувањето на листата, министерот ќе предложи втора листа која содржи најмалку тројца нови кандидати, меѓу кои барем еден кандидат припаѓа

ДУИ ДА ПОКАЖЕ ПОГОЛЕМА КОНСТРУКТИВНОСТ ВО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА

на заедницата која е во мнозинство во тие општини.

Ако и по спроведувањето на постапката од став 4 на овој член Советот на засегнатата општина повторно не избере ниту еден од предложените кандидати во рок од 15 дена од денот на доставувањето на листата, министерот по консултација со Владата, ќе го избере командирот на полициската станица од општа надлежност од двете листи на кандидати предложени од министерот, како и тројца дополнителни кандидати предложени од страна на советот на засегнатата општина.

Министерот го задржува овластувањето за разрешување на командирот на полициската станица од општа надлежност, во согласност со овој закон.